

Нени 15

Dispozitat nga nenet 8 dhe 10 paragrafi 2 të këtij ligji do të fillojnë të zbatohen pas një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Personat udhëheqës të institucioneve dhe organeve të cilët kryejnë zgjedhje dhe emërimë ose persona të autorizuar nga ata janë të obliguar në afat prej 30 ditësh nga fillimi i zbatimit të këtij ligji t'i dorëzojnë te Komisioni Shtetëror të dhënat nga neni 35-g paragrafi (2) për persona të zgjedhur dhe të emëruar të cilët e kryejnë funksionin ose detyrën dhe për persona të zgjedhur dhe të emëruar funksioni dhe detyra e të cilëve ka pushuar.

Нени 16

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3023.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јуни 2015 година.

Бр. 08-2501/1
9 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Законот за продажба на земјоделското земјиште во државна сопственост ("Службен весник на Република Македонија" број 87/13, 106/13, 137/13 и 61/15), во членот 20 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

"(2) Министерството пред склучување на договорот за продажба од членот 19 став (1) од овој закон катастарските податоци од ставот (1) алинеја 2 на овој член ги прибавува по електронски пат од Агенцијата за катастар на недвижности."

Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат ставови (3), (4), (5) и (6).

Член 2

Министерството е должно во рок од три месеци по влегувањето во сила на овој закон по електронски пат да се поврзе со Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHITJEN E TOKËS BUJQËSORE NË PRONËSI SHITËTORË

Нени 1

Në Ligjin për shitjen e tokës bujqësore në pronësi shtetërore ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 87/13, 106/13, 137/13 dhe 61/15), në nenin 20 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Ministria para lidhjes së marrëveshjes për shitje nga neni 19 paragrafi (1) të këtij ligji të dhënat kadastrale nga paragrafi (1) alinea 2 të këtij neni i mbledh në mënyrë elektronike nga Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive."

Paragrafët (2), (3), (4) dhe (5) bëhen paragrafë (3), (4), (5) dhe (6).

Нени 2

Ministria është e obliguar që në afat prej tre muajsh pas hyrjes në fuqi të këtij ligji në mënyrë elektronike të lidhet me Agjencinë e Kadastrës së Patundshmërive.

Нени 3

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3024.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за даночна постапка,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јуни 2015 година.

Бр. 08-2502/1
9 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОЧНА ПОСТАПКА

Член 1

Во Законот за даночна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13 и 15/15), насловот пред членот 22 и членот 22 се менуваат и гласат:

„Исполнување на даночна обврска и плаќање на даночен долг“

Член 22

(1) Исполнување на даночна обврска преставува должност на даночниот обврзник под услови пропишани со овој закон или друг даночен закон.

(2) Плаќање на даночен долг претставува должност на даночниот должник под услови пропишани со овој закон или друг даночен закон.

(3) Одредбата за плаќање на даночен долг од ставот (2) на овој член, се применува и на обврската за плаќање на споредни даночни давачки, доколку со овој закон не е поинаку пропишано.“

Член 2

Во член 44 ставот (5) се менува и гласи:

„Даночен управен акт и даночен акт може да се достави и по електронски пат со пренос на податоци или документи преку информацискиот систем на Управата за јавни приходи или на последната пријавена адреса на електронска пошта на даночниот обврзник во Управата за јавни приходи.“

По ставот (5) се додаваат два нови ставови (6) и (7), кои гласат:

„(6) Доставата од ставот (5) на овој член, се врши со претходна согласност на даночниот обврзник.

(7) Доставата од ставот (5) на овој член, се смета за извршена петтиот ден од денот на испраќањето на даночниот управен акт и даночниот акт по електронски пат.“

Ставот (6) станува став (8).

Член 3

Во членот 60 став (1) зборот „обврзник“, се заменува со зборовите: „обврзник е должен“, а зборот „дадат“ се заменува со зборот „даде“.

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) На барање на Управата за јавни приходи даночниот обврзник или лицата од кои се бараат информации, се должни да обезбедат читливи и некриптирани податоци кои се наоѓаат во уред за складирање, медиум или се обезбедуваат согласно со членот 60-а од овој закон, како и да обезбедат корисничко име и лозинка за пристап до истите.“

Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (8) и (9).

Член 4

Во членот 111-б став (1) зборовите: „даночниот обврзник“ се заменуваат со зборовите: „даночниот должник“.

Член 5

Во членот 111-г по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Управата за јавни приходи може во случај кога даночниот обврзник врши плаќање на даночниот долг во рокот одобрен за одложено плаќање, по негово барање да го промени бројот на преостанатите рати, меѓутоа не повеќе од бројот на рати кој се одобрува согласно со ставот (1) на овој член.“

Член 6

Во членот 111-д став 1 зборовите: „Директорот на управата“ се заменува со зборот „Управата“, а зборовите: „даночниот обврзник“ се заменуваат со зборовите: „даночниот должник“.

Во ставот (2) зборовите: „даночниот обврзник“ се заменуваат со зборовите: „даночниот должник“.

Член 7

Во членот 111-ѓ зборовите: „даночниот обврзник“ се заменуваат со зборовите: „даночниот должник“.

Член 8

По членот 111-ѓ се додава нов наслов и нов член 111-е, кој гласи:

Замена на видот на гаранцијата за обезбедување на плаќање на даночниот долг

„Член 111-е

Управата за јавни приходи на барање на даночниот обврзник, во рокот одобрен за одложено плаќање може да донесе одлука за замена на гаранцијата за обезбедување на плаќањето на даночниот долг по вид и висина, во согласност со членот 111-в од овој закон, соодветно на износот на преостанатиот одобрен даночен долг.“

Член 9

Во членот 125 став (2) се менува и гласи:

„Должник во присилна наплата е даночниот должник согласно со членот 18 од овој закон, кој должи данок или споредна даночна давачка за кои што започнала постапка за присилна наплата.“

Член 10

Во членот 126 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Управата за јавни приходи може да започне присилна наплата кон едно или повеќе лица кои се даночен должник по одредбата од членот 18 од овој закон, за еден ист даночен долг.“

Член 11

Насловот пред членот 128 се менува и гласи:

„Запирање и прекинување на постапката за присилна наплата.“

Член 12

Во членот 128 став (1) се менува и гласи:

„(1) Присилната наплата мора да се запре, доколку е:

- 1) поништен или повлечен даночниот управен акт;
- 2) поништен даночниот долг;
- 3) наплатен даночниот долг и
- 4) е отворена стечајна постапка.“

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Присилната наплата се прекинува, доколку е:

- 1) поднесено барање за одлагање на даночниот долг со гаранција која ја обезбедува висината на долгот во целост или е одложен даночниот долг согласно со членот 111-д од овој закон и
- 2) нецелисходно средството за присилна наплата.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 13

Во членот 132 став (2) по зборот „решение“ се додаваат зборовите: „за даночните должници од членот 126 став (3) од овој закон“.

Член 14

Во член 135 по ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Решението за залог од ставот (1) на овој член и решението од ставот (3) на овој член со кое се врши упис на заложно право на недвижен имот како и барањето од ставот (5) на овој член, до надлежниот орган за водење на регистар на недвижности се доставуваат по електронски пат.“

Член 15

Во член 138 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Барањето и доказот од ставот (1) на овој член, се доставуваат по електронски пат.“

Член 16

Во член 139 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Барањето од ставот (1) на овој член, Управата за јавни приходи до надлежниот орган за водење на регистар на недвижности го доставува по електронски пат.“

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR PROCEDURË TATIMORE

Neni 1

Në Ligjin për procedurë tatimore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 13/2006, 88/2008, 159/2008, 105/2009, 133/2009, 145/10, 171/10, 53/11, 39/12, 84/12, 187/13 dhe 15/15) titulli para neni 22 dhe neni 22 ndryshohen si në vijim:

„Plotësimi i obligimit tatimor dhe pagesa e borxhit tatimor

Neni 22

(1) Plotësimi i obligimit tatimor paraqet obligim të detyrësit tatimor me kushte të përcaktuara me këtë ligj ose ligj tjetër tatimor.

(2) Pagimi i borxhit tatimor paraqet detyrim të debitorit tatimor në kushte të përcaktuara me këtë ligj ose ligj tjetër tatimor.

(3) Dispozita për pagimin e borxhit tatimor nga paragrafi (2) i këtij neni, zbatohet edhe për obligimin për pagimin e të detyrimeve tatimore dytësore, nëse me këtë ligj nuk është përcaktuar ndryshe.”

Neni 2

Në nenin 44 paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

“Akti administrativ tatimor dhe akti tatimor mund të dorëzohet edhe në formë elektronike me bartjen e të dhënave ose dokumenteve përmes sistemit informativ të Drejtorisë për të Hyra Publike ose në adresën e fundit të paraqitur të postës elektronike të detyrësit tatimor në Drejtorinë për të Hyra Publike.”

Pas paragrafit (5) shtohen dy paragrafë të rinj (6) dhe (7), si vijojnë:

“(6) Dorëzimi nga paragrafi (5) i këtij neni, bëhet me pëlqim paraprak të detyrësit tatimor.

(7) Dorëzimi nga paragrafi (5) i këtij neni, konsiderohet si i kryer ditën e pestë nga dita e dërgimit të aktit administrativ tatimor dhe aktit tatimor në formë elektronike.”

Paragrafi (6) bëhet paragraf (8).

Neni 3

Në nenin 60 paragrafi (1) fjala “detyrës,” zëvendësohet me fjalët: “detyrësi detyrohet”, ndërsa fjala “japin” zëvendësohet me fjalën “japë”.

Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7) si vijon:

“(7) Me kërkesë të Drejtorisë së të Hyrave Publike detyrësi tatimor apo personat prej të cilëve kërkohen informata, janë të detyruar të sigurojnë të dhëna të lexueshme dhe të pakriptuara të cilat gjenden në aparat për deponim, medium apo sigurohen në pajtim me nenin 60-a të këtij ligji, si dhe të sigurojnë emër të shfrytëzuesit dhe fjalëkalimin për qasje te të njëjtat.”

Paragrafët (7) dhe (8) bëhen paragrafë (8) dhe (9).

Neni 4

Në nenin 111-b paragrafi (1) fjalët: “detyrësi tatimor” zëvendësohen me fjalët: “debitori tatimor”.

Neni 5

Në nenin 111-g pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Drejtoria e të Hyrave Publike mund në rast kur detyrësi tatimor bën pagesë të borxhit tatimor në afatin e miratuar për pagesë të prolonguar, me kërkesë të tij ta ndryshojë numrin e kësteve të mbetura megjithatë jo më shumë se numri i kësteve që miratohet në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni.”

Neni 6

Në nenin 111-d paragrafi 1 fjalët: “Drejtori i Drejtorisë” zëvendësohen me fjalën “Drejtoria”, ndërsa fjalët: “detyrësi tatimor” zëvendësohen me fjalët: “debitori tatimor”.

Në paragrafin (2) fjalët: “detyrësi tatimor” zëvendësohen me fjalët: “debitori tatimor”.

Neni 7

Në nenin 111-gj fjalët: “detyrësi tatimor” zëvendësohen me fjalët: “debitori tatimor”.

Neni 8

Pas neni 111-gj, shtohet nen i ri 111-e, si vijon:
Ndërrimi i llojit të garancisë për sigurimin e pagesës së borxhit tatimor

“Neni 111-e

Drejtoria e të Hyrave Publike me kërkesë të detyrësit tatimor, në afatin e miratuar për pagesën e prolonguar mund të miratojë vendim për zëvendësimin e garancisë për sigurimin e pagesës së borxhit tatimor sipas llojit dhe lartësisë, në pajtim me nenin 111-v të këtij ligji, në përputhje me shumën e borxhit të mbetur të miratuar tatimor.”

Neni 9

Në nenin 125 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
“Debitor në arkëtim të detyrueshëm është debitori tatimor në pajtim me nenin 18 të këtij ligji, i cili ka borxh tatim ose detyrim tatimor dytësor për të cilat ka filluar procedura për arkëtim të detyrueshëm.”

Neni 10

Në nenin 126 pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3), si vijon:

“(3) Drejtoria e të Hyrave Publike mund të fillojë arkëtim të detyrueshëm ndaj një ose më shumë personave të cilët janë debitor tatimor sipas dispozitës nga neni 18 i këtij ligji, për një borxh të njëjtë tatimor.”

Neni 11

Titulli para neni 128 ndryshohet si vijon:
“Ndalimi dhe ndërprerja e procedurës për arkëtim të detyrueshëm.”

Neni 12

Në nenin 128 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
“(1) Arkëtimi i detyrueshëm doemos duhet të ndalohet, nëse:

- 1) është anuluar ose tërhequr akti administrativ tatimor;
- 2) është anuluar borxhi tatimor;
- 3) arkëtuar borxhi tatimor dhe
- 4) është hapur procedurë e falimentimit.”

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Arkëtimi i detyrueshëm ndërpritet, nëse:

- 1) është parashtuar kërkesë për prolongimin e borxhit tatimorë me garanci e cila e siguron lartësinë e borxhit në tërësi ose është prolonguar borxhi tatimor në pajtim me nenin 111-d të këtij ligji dhe
- 2) mjeti për arkëtim të detyrueshëm është i papërshtatshëm.”

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

Нени 13

Нë ненин 132 нë параграфин (2) пас фјалëс "актвëдим" сhtоhen фјалët: "пër debitorët tatimorë nga neni 126 paragrafi (3) i këtij ligji".

Нени 14

Нë ненин 135 пас параграфит (6) сhtоhet параграф i ri (7), si vijon:

"(7) Aktvendimi për peng nga paragrafi (1) i këtij neni dhe aktvendimi nga paragrafi (3) i këtij neni me të cilin bëhet regjistrimi i të drejtës së pengut të pronës së patundshme si dhe kërkesa nga paragrafi (5) i këtij neni, te organi kompetent për mbajtjen e regjistrit të patundshmërive dorëzohen në formë elektronike."

Нени 15

Нë ненин 138 пас параграфит (3) сhtоhet параграф i ri (4), si vijon:

"(4) Kërkesa dhe prova nga paragrafi (1) i këtij neni, dorëzohen në formë elektronike."

Нени 16

Нë ненин 139 пас параграфит (3) сhtоhet параграф i ri (4), si vijon:

"(4) Kërkesën nga paragrafi (1) i këtij neni, Drejtoria e Të Hyrave Publike te organi kompetent për mbajtjen e regjistrit të patundshmërive e dorëzon në formë elektronike."

Нени 17

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3025.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР**

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за Централен регистар,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јуни 2015 година.

Бр.08-2505/1
9 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР**

Член 1

Во Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ број 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/11, 43/14 и 199/14), по членот 20 се додава нов член 20-а, кој гласи:

„Член 20-а

Централниот регистар исправите кои содржат правен основ врз основа на кои се врши запишување во катастарот на недвижности, заедно со пријавите за запишување и доказот за платен надоместок, ги доставува до Агенцијата за катастар на недвижности по електронски пат.“

Член 2

Централниот регистар е должен во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон, електронски да се поврзе со Агенцијата за катастар на недвижности.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR REGJISTRIN
QENDROR**

Нени 1

Нë Ligjin për Regjistrin Qendror ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/11, 43/14 dhe 199/14), пас ненит 20 сhtоhet нени i ri 20-а, si vijon:

"Нени 20-а

Regjistri Qendror dokumentet që përmbajnë bazë juridike në bazë të së cilave krzhet regjistrimi në Kadaster të Patundshmërive, së bashku me fletëparaqitjet për regjistrim dhe dëshminë për kompensimin e paguar, i dorëzon në Agjencinë e Kadastrës së Patundshmërive në formë elektronike."

Нени 2

Regjistri Qendror është i obliguar që në afat prej tre muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, në formë elektronike të lidhet me Agjencinë e Kadastrës së Patundshmërive.

Нени 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3026.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за девизното работење, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јуни 2015 година.

Бр.08-2506/1
9 јуни 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.